

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Блаже Ристовски

ГОРГИЈА М. ПУЛЕВСКИ

**МЕГНИК ВО НАШАТА КУЛТУРНО-НАЦИОНАЛНА
ИСТОРИЈА**

СКОПЈЕ 1996

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Блаже Ристовски

ГОРЃИЈА М. ПУЛЕВСКИ
МЕѓНИК ВО НАШАТА КУЛТУРНО-НАЦИОНАЛНА
ИСТОРИЈА

СВЕЧЕН СОБИР ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА
НА ГОРЃИЈА М. ПУЛЕВСКИ, ОДРЖАН НА 14. VI 1995

Свечен собир по повод стогодишнината од смртта
на Гоѓија М. Пулевски, одржан на 14. VI 1995
во засебно уредено место и честа речија
от 5. III 1996.
от

СКОПЈЕ 1996

Горѓија М. Пулевскиј и Неделјанскиј

ГОРЃИЈА М. ПУЛЕВСКИ МЕЃНИК ВО НАШАТА КУЛТУРНО-НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОД СМРТТА (1895–1995)

Точно пред едно столетие, во јуни 1895 година, како емигрант во Бугарија, на скоро 80-годишна возраст, откако ги заврши и ги препиша обемните ракописи „Славянско-македонска општа историја“ и „Язичница“, бесшумно беше испратен на старите софиски гробилта еден од најзначајните, но истовремено и еден од најмалку познатите дејци во револуционерната и културно-националната историја на Македонија од XIX век – знаменитиот меѓник меѓу две судбоносни епохи Ѓорѓија М. Пулевски. И до денеска ни гробот му го знаеме ни потомците му ги пронајдовме. А оставил двајца синови и два внука од закланата сестра...¹ Единственото основно училиште што го носеше неговото име исчезна заедно со неговото родно некогаш „големо село“ Галичник. Поколенија воспитаници на македонските основни и средни училишта го запомнија само неговото име, а за резонот на универзитетската елита си остана премногу неук сидар за да се најде во програмите на Филозофскиот и Филолошкиот факултет во престолнината на државата за која вложи сè што имаше. Дури и годините на раѓањето и на смртта сеуште различно му се пишуваат², а одделни идолопоклонци и вообразени компилатори

¹ Д-р Блаже Ристовски, *Портрети и процеси од македонската литература и национална историја*, Прилози за развитокот на македонската културно-национална мисла, I. Портрети од македонската литературна и национална историја, „Култура“, Скопје, 1989, 254–289.

² Годините на рафањето и на смртта 1838 и 1894 што ги даде Блајзе Конески (Македонски учебници од 19 век – Еден прилог кон историјата на македонската преродба, Издава Главниот одбор на Нар. фронт на Македонија, Историска библиотека – 1, Скопје, 1949, 87), според Георги Трайчев, Книга за македонците (Историко-географски очеркъ), София, 1941, 42, не се точни и секако треба да се прифатат како година на

сеуште не сакаат да му ја почитуваат ни последната легитимна желба – името да му остане за поколенијата во народската форма *Горѓија*³, како што се потпишуваше во своите последни македонски книги и ракописи.

Во првата и фундаментална кратка монографска студија од 1949 година на тогаш младиот и сестран истражувач Блаже Конески „Македонистот *Горѓи* (Горго) Пулевски“⁴ уште на почетокот се определува неговото место во плејадата на „учебникарите“, но и во историјата на македонската национална мисла, истакнувајќи дека „е за нас далеку поважно“ што Пулевски е „единствен досега познат наш човек што успеал печатно да им даде израз на идеите од македонистите“⁵. Тој, вели на крајот Конески, како „разбуден самоук, човек од народот“, станува „понепосреден изразител на мислите и стремежите на народните низини, одошто некои тогашни наши интелектуалци што во помала или поголема мера сепак потпаѓале под туѓо влијание“. Зашто, Пулевски „со својот сидарски ум“ изрази „нешто повисоко“, бидејќи, заклучува Блаже Конески, „борбената свест во нашите широки народни маси порасна. И не само што го издигна гласот за самостоен македонски литературен јазик, за македонска самостојност, ами тој собра и своја дружина да се бори за идеалот што го проповедаше – за македонска слобода“⁶.

Ете затоа и т.н. Македонски научен институт во Софија во првиот том од четиритомното издание „Национално-освободителното движење на македонските и тракийските българи 1878–1994“ на прво место меѓу носителите на „македонският антибългаризъм“ (што имал цел „обособяване на антибългарска основа на Македония“) ги поставува токму *Горѓија* Пулевски и Венијамин Мачуковски⁷, луѓето за кои кај нас не е изработена ниту една посолидна монографска студија.

1.

Кој е всушност самоукиот галички сидар и печалбар, комита и револуционер, војвода и поет, учебникар и фолклорист, лексикограф и граматичар, историчар и идеолог на раниот македонски културно-нацио-

рафањето крајот на 1817 или почетокот на 1818 и како година на смртта 1895 (Д-р Б л а ж е Р и с т о в с к и, цит. дело, 231–253 и 287).

³ Името е напишано различно на разни места во изданијата во Белград и Софија: *Борђе*, *Гъеорѓи*, *Георѓи*, но особено во неговите ракописи и писма од последните години стои: *Гъорѓия*, *Георѓия*.

⁴ Б л а ж е К о н е с к и, цит. дело, 87–96; и с т и о т, Кон македонска йереродба, Македонските учебници од 19 век. Второ издание, ИНИ, Скопје, 1959, 87–97.

⁵ На истото место, 87.

⁶ На истото место, 96 (97).

⁷ Национално-освободителното движење на македонскиите и тракийските българи 1878–1944 в четири тома. Том първи. Борби за зачуване на единство на българската нация 1878–1893, София, 1994, 20.

нален развиток Ѓорѓија Пулевски? Кој е претходникот на Мисирков и Чуповски, на Рацин и Вапцаров, но истовремено и на Делчев и Ченто?

Ѓорѓија М. Пулевски во декември 1882 година имал 65 години⁸ што значи дека е роден некаде кон крајот на 1817 или почетокот на 1818 година. Самиот се декларира дека е по националност *Македонец*, по професија *книжевник*, по функција „чейтоводец“ за ослободувањето на нашата татковина⁹, но кој, според едно „Свидетелство“ на Софиската градска општина од 26 март 1883 година, е „женет, има сопруга на 45 години, двајца синови на 15 и на 10 години и две деца, момчиња, останати сирачиња од сестра му, на 6 и на 4 години, и сите ја очекуваат издршката од него; подвижен и неподвижен имот нема и се наоѓа во мошне бедна состојба“¹⁰. А самиот во една од молбите кажува дека „по 35-годишно време за општополезни работи“, на свои 65 години, е останат без елементарни средства за живеење во Софија¹¹.

Мошне скудни и несигурни се достапните податоци за животот и дејноста на Пулевски до 60-тите години. Преку сидарските мајстори и калфи, можеби и со посредство на Бигорскиот манастир¹², ги запознал буквите; преку народната традиција го осознавал минатото, а со татковиот занает се нашол во Романија и потоа во Србија¹³.

Уште млад Ѓорѓија бил вдахновен од ослободителната мисла. Веројатно не останал на страна и од албанските востанички движења во 1845–1846 година. Но со сигурност се знае дека по префрлувањето во Србија, кога српскиот кнез се обиде во Белград да создаде центар „за ослободување и обединување“ на јужните православни Словени на чело со Србија, кога мнозина Бугари и Македонци, како единствени православни Словени во границите на тогашна Турција, организираа специјални воени единици за претстојните борби со вековниот поробувач, во 1862–1863 година (кога турскиот гарнизон од Белградската Тврдина го бомбардира градот и настана оружен судир со опсада на тврдината), заедно со четата на Иљо Малешевски во борбите учествува и „првиот наредник на понтонерска чета“ Ѓорѓија Пулевски¹⁴.

⁸ Д-р Блајче Ристовски, *Порѣтки и ѕроцеси...*, I, 273.

⁹ На истото место, 272–273.

¹⁰ На истото место, 277.

¹¹ На истото место, 273.

¹² Петар Чакар, *Нови откритија џо случај 75-годишнината од смртта на Ѓорѓија Пулевски. Мијачки сидар – највиден македонист-учебникар*, „Нова Македонија“, 25. VIII 1969, 10 – 4. IX 1969, 10; Георги Трайчев, цит. дело, 42; Томо Смиљанић-Брадина, Ђорђе М. Пулевски (*Мијак Галички*), „Јужни преглед“, I, 2–3, Скопље, 1927, 62; Др. Х. Поленаковић, *Мијачки лексикограф* Ђорђе М. Пулевски, „Глас Југа“, Скопље, Божић 1941, 31.

¹³ Томо Смиљанић-Брадина, цит. прилог, 62.

¹⁴ Архив Србије, Београд (натаму: АС), МПс-П, XII, 601, 1872.

По активното учество во белградските легии и по образувањето на Бугарската егзархија (1870) што почнува организирано и озаконето да продира во црквата и просветата во Македонија, преземајќи ги и црковно-училишните општини и легализирајќи ја својата национална пропаганда во Европска Турција, Ѓорѓија Пулевски тргна на едно подолго истражувачко патување по Скопско, Тетовско и Кичевско. Тој води секакви разговори (па дури и со призренскиот паша), ја проучува (по подолгото отсуство) состојбата во татковината и усилено собира дијалектолошки, пред сè лексички и етнографски материјали, но го сондира и степенот на развитокот на ослободителната и националната свест на народните низини – на чаршијата, занаетчиите, свештениците, учителите и селаните што потоа обилно ги наоѓаме и во долгите списоци на претплатниците или финансиерите на неговите книги. Идејата за создавање речници или разговорници, вели самиот во едно писмо од 20 декември 1872 година, да го преземе овој значаен потфат му ја дала токму положбата во којашто го видел македонскиот народ, зашто, вели, „сме останати како деца сирачиња што немаат татко да ги учи и да ги поучува, туку како занесени и не знаејќи што е потребно да знаат, а не мајќи извори за знаење, најпросветените се занимаваат само со читање црковни книги“¹⁵. И бидејќи видел како српската влада испраќа во Македонија „училишни книги и уредби“, кои, како странски, биле подложувани на строга цензура, па и запленувани од надлежните турски власти или пак им биле исечувани страниците „каде што се зборува за историски разјаснувања“, луѓето не можеле да ги користат во просветата и „се свртеле во наречјето да се побугаруваат“, иако, вели, „нивниот изговор нема ни смисла да се Бугари“¹⁶. Во спомнатото писмо до Министерството за просвета на Србија, предлагајќи го за печатење својот прв речник, Пулевски наведува: „Јас, откако ја разгледав состојбата на работите и размислив како тие луѓе да се обратат кон својот мајчин јазик, да се запознаат себеси и својата народност, ја напишав оваа книга од повеќе јазици, според потребата, како што ќе покажат овде во прилог двете молби упатени до славното Министерство“. Во прилог го доставува „за разгледување“ својот „Речник од четири језика“ заедно со препораките од П. Среќковиќ и М. Милоевиќ, со молба „за ракопомош“ за да може предложената книга „да ја печати и на свет да ја издаде“¹⁷.

Иако Пулевски се обидел да ја искористи создадената политичка конјунктура во веќе изразениот стремеж на српската влада за прород кон југ, уште на 23 декември му е одговорено дека „државата вакви работи не може да печати на своја сметка“ и му е вратен ракописот со

¹⁵ На истото место.

¹⁶ На истото место.

¹⁷ На истото место; *Граѓа за историју македонској народа из Архива Србије*. Приредио др. Климент Џамбазовски, т. III, књ. I (1868–1873), Београд, 1983, 358–359.

препораките¹⁸. Но Ѓорѓија го имаше при рака учебникот по географија за средните училишта (1871) од угледниот професор Јован Драгашевиќ, каде што Македонците се третираат како најстар народ на Балканот, а македонскиот јазик како посебен и различен од српскиот и од бугарскиот јазик¹⁹, па беше изненаден од одговорот на Министерството.

Незадоволен од таквиот однос, тој на почетокот на 1873 година му го поднел ракописот и на Министерството за надворешни работи на Србија. Ова навистина се согласило да го напечати, но под услов „г. г. Бошковиќ и Милоевиќ да го преработат во договор со спомнатиот Ѓорѓи“²⁰. „Но – сведочат на 2 ноември 1974 година П. Среќковиќ и М. С. Милоевиќ – додека се решаваше работата, Ѓорѓија си наоѓа неколцина свои земјаци што му го издадоа делото на своја сметка и тој си го распусти по Стара Србија.“²¹

И навистина, под насловот на книгата е наведено дека печатењето му го платиле неговите земјаци од еснафскиот стапеж „Филип А. Степаноски, мајстор терзиски од Селце“ и „Стамат Андрејевиќ, мајстор сидарски од Галичник“, а најголемиот број претплатници му биле пак од Мијачијата и од народните низини од другите краишта на Македонија. Тој и лично патувал по Македонија да си го продава речникот и имал можности да види, како што пишува самиот, „како Бугарите лажат и на кој начин го воведуваат бугарскиот говор до каде што можат да стигнат“. Затоа, вели, и измислил „начин како може да се предупреди бугарското умилкување“ „за да не се цепка и да се побугарува народот со помошта на бугарските владици“. А тој начин, според него, бил – „да се напечатат училишни книги на свој говор како што се заборува сега ... од овдешна Јагодина, па на југ до Егејското Море“²².

Иако во насловот стои дека е „Речник од четири језика“, иако и графички материјалот е разделен на четири јазични графи, сепак лесно се констатира дека всушност се работи за еден *ћејџајничник*, бидејќи, по-

¹⁸ На истото место, 360. Иако, на 10. I 1873 год. министерот за надворешни работи на Србија Јован Ристиќ (за собирањето „граѓе за Српско-арбански језик“ по „Стара Србија“) му дал на Пулевски пет дукати „на име подпоре“ – како на човек „који је и иначе чинио услуге у Старо-српским крајевима“ (*Граѓа за историју македонскої народиа из Архива Србије...*, 360).

¹⁹ *Географија за средње школе*. Израдио Драгашевиќ. Прегледала и одобрila школска комисија. У Београду у Државној штампарији, 1871, 114 и сл.

²⁰ АС, МПс-П, XVI, 715, 1874: Писмо на членовите на Одборот за српски училишта и учители во Стара Србија и Македонија П. Среќковиќ и М. С. Милоевиќ од 2. XI 1874 год. до Одборот во Министерството за надворешни работи на Србија; *Граѓа за историју македонскої народиа из Архива Србије*. Приредио др. Климент Цамбазовски, т. III, књ. II (1874–1878), Београд, 1984, 106.

²¹ На истото место.

²² АС, МПс-П, ф. XVI, 715, 1874: Писмо на Г. М. Пулевски до српскиот кнез Милан Обреновиќ IV од 29. XI 1874 год.

крај *македонскиот*, во првата графа (насловена со неосновано и необично, но двојно именување: *Српско-Албански*) се наведени и значењата на *српски* јазик и сето тоа после се преведува на *албански*, *турски* и *грчки*²³. Всушност, тоа не е ни речник во вистинската смисла, туку еден вид *разговорник* што авторот си го сфаќал како *учебник*. За тоа и го означил како „I-ва част“ за основното образование. Значајно е притоа што и самиот автор во предговорот кажува дека *прирачников* им е наменет не само на учениците, туку и на возрасните корисници што требало да ги знаат или да ги разбираат јазиците што биле во употреба во тоа време во Македонија²⁴. Не помалку е значајно што Пулевски веќе го најавува и *вториот речник*, како и веќе планираната *граматика* како *трета* учебна книга²⁵.

Речникот на Ѓорѓија Пулевски не е прв ваков потфат во македонската историја. Тој претставува продолжение на традицијата што ја започна уште Даниил Московски со Четиријазичникот (1802) и своевидната преработена препечатка на Теодосија Синайски во солунското издание „Книга за научение трих јазиков“ (1841). Но додека кај првиот македонскиот јазик беше наречен *буѓарски*, а кај вториот *славјано-буѓарскиј*, кај Пулевски во Четиријазичников тој е комбиниран како *Српско-Албански* што потоа веќе ќе се утврди како *словеномакедонски* или само *македонски*.

2.

Тоа беа преломни години не само во свеста на Пулевски, туку и во претставите на македонскиот народ воопшто. Во тоа време Бугарската егзархија во голема мера веќе ја истисна грчката црква во многу македонски епархии, но скоро се јави жестока реакција и против неа, па се обнови со уште поголем интензитет Унијатското движење што во 1873–1874 година ја зафати скоро цела Македонија. На чело на овој унијатски бран застана Ѓорѓиевиот соборец од Белградската легија Димитар Попгеоргиев-Беровски што во тоа време во Солун ги правеше подготовките за широко ослободително востание²⁶. Тоа беше моментот кога се дефинираше македонската национална програма што најрано ја

²³ Д-р Блаје Ристовски, *Ѓорѓија М. Пулевски и неговите книшки „Самовила Македонска“ и „Македонска џеснарка“*, ИФ, Скопје, 1973, 11–12.

²⁴ Речникъ отъ чешици језика. I. Српско-Албански. II. Арбански-Арнаутски. III. Турски. IV. Грчки. Скројена и написана отъ Ѓорѓија М. Пулевски, архитекта у Галичникъ окружује дебранско 1872. године. I-ва частъ. Београдъ. Штампарја Н. Стефановића и Дружине. 1873, 2.

²⁵ На истото место, 4.

²⁶ Д-р Блаје Ристовски, *Поретки и процеси...*, III. Процеси од македонска литеатура и национална историја, „Култура“, Скопје, 1990, 35–65.

уочи и најрелјефно ја одрази бугарскиот истакнат преродбенски деец Петко Р. Славејков²⁷.

Во такви околности уште на почетокот на јуни 1874 година Г. М. Пулевски ја понудил за печатење својата втора книга што веќе значително се разликува и по концепцијата и по националната идеологија од првата. Прави впечаток сфаќањето и употребата на македонското национално име, како и односот кон историјата, филологијата и етнографијата на Македонија. Ракописот бил предаден во Одборот за училишта и учители во Стара Србија, па на 2 ноември 1874 год. членовите на овој одбор П. Среќковиќ и М. С. Милоевиќ напишуваат препорака до министерот за просвета и црковни работи. Уште на 15 ист. м. предметот му бил даден на веќе афирмированот српски научник Ст. Новаковиќ за да го прегледа и да каже дали и за каква цел би требало делото да се напечати на државна сметка²⁸. Но Новаковиќ на 29 ноември одговара кратко и остро дека авторот „не е во состојба да состави дело што би било достојно да се печати на државна сметка“²⁹.

Меѓутоа, оценката и ангажираните интереси на научникот не можеа да го расколебаат патриотскиот жар на Пулевски, длабоко уверен дека во тоа преломно време тој може да му даде на својот народ книга што ќе му покаже кој е, што е и што сака да биде. Налутениот патриот, уверен дека мислењето на Драгашевиќ за Македонците е мислење и на кнезот, уште истиот ден му го испраќа ракописот на српскиот кнез Милан Обреновиќ IV со молба книгата да му се објави со државна помош³⁰.

И така во следната 1875 година од Државната печатница излезе втората книга на „Мијакот галички“ Г. М. Пулевски „Речник од три језика – с. Македонски, Арбански и Турски“³¹. Единствената отстапка што

²⁷ [П. Р. С л а в е ј к о в], *Македонски џидъ влѣйростъ*, V, 3, Цареградъ, 1871, 2; Щочо Билярски – Илија Пасков, *Писма на Пейко Рачев Славејков ѹо унияша в Македония през 1874 г.*, „Векове“, XVIII, 1, София, 1989, 67–75; Бла же Конески, *Кон македонскайа преробда...*, 72–82.

²⁸ Грађа..., т. III, књ. II (1874–1878), 107.

²⁹ На истото место.

³⁰ АС, МПс-П, ф. XIV, 715, 1874.

³¹ Насловната корица на речникот била напечатена во две верзии (една за растурање во границите на Турција, а друга за надвор од Турција). Примерокот со којшто распологаме ја има полната форма, каде што се нагласува оти книгата излегла благодарение на султанот Абдул Азис и гласи: *Төреметд-ъли, мујереметд-ъли да дери еълиф шанл-*; СУЛТАН АБДУЛ АЗИС АЗАМЕТ ЕФЕНД-М-З Саис-нда чикмии. РЕЧНИК од три језика С. МАКЕДОНСКИ АРБАНСКИ и ТУРСКИ. КЊИГА II. НАПИСАО Ђорђе М. Пулевски. МИЈАК ГАЉИЧКИ. ФЈАЛЬТОР ика тре ѡјуха ШКИНИШТ МАКЕДОНИСЕ ШКИП еде ТУРЧИШ. Љиберти II. ЕКАШРУУ Ђорђи Пуљес. ЉАГУТ уч льисаниден МИСНИЈМАНЦЕ АРНАУДЧЕС ве С. МАКЕДОНЛУЦЕС ЃИТАБ II. ЈАЗМИШ Ђорђе М. Пуљеоглу. У БЕОГРАДУ У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ ТАБ ОЛУПМИШ. 1875. За прашањето на двојниот коричен наслов в.: Бла же Конески, *Македонскиот XIX век. Јазични и книжевно-историски прилози*, „Култура“, Скопје, 1986, 227. Прави впечаток што

морал да ја прифати било користењето на српската Вукова кирилска азбука, каква што тој нема употребено ни пред ни по тоа. Што е особено значајно, тој и во „Самовила Македонска“ и во стихозбирките „Македонска песнарка“ (1879), но и во „Слогница речовска“ (1880), објавени во Софија како сопствени изданија, ја употребуваше својата стара словенско-руска азбука, а тоа е посебно видливо во зачуваните ракописи „Язичница“ и „Славянско-македонска општа историја“. Па дури и првиот, четиријазичниот речник од 1873 година во Белград го објави со графија што претставува комбинација на руско-словенската и Вуковата кирилица. Следствено, графијата употребена во тријазичников не може да се смета како израз на ставот на Пулевски, туку видлив компромис со ангажираните „помагачи“, иако таа со фонетскиот принцип изврши одредено влијание во процесот на подоцнешните настојувања за утврдување на македонската азбука и фонетскиот правопис³².

Исто така, Ѓорѓија Пулевски се обиде и со „подвала“ да ја искористи касата на српската пропаганда: додека издавачите малото с. во насловот (*s. Македонски*) си го читаа и го сфаќаа како *српско-македонски*³³, самиот автор си го знаеше и си го интерпретираше како *славјанско-македонски*³⁴, како што пишува и во сите свои подоцнешни објавени и необјавени дела. Впрочем, тоа го потврдува и преводот на албански уште во насловот на Речникот: *икиншиј македонисе*³⁵.

Овој тријазичник на Ѓ. М. Пулевски веќе наполно се вклучува во оштиот тек на македонските учебници од XIX век. Тој не само што го афирмира во писмената реч западномакедонскиот дијалектен систем на нашиот јазик, туку станува и важен меѓник во културно-националната историја: Пулевски не само што овде веќе наполно го отфрла бугарското национално обележје и со тоа прекина една подолга традиција што посебно беше потенцирана со изразената тенденција за создавање *заеднички македонско-бугарски* литературен стандард (по улед на српско-

с. македонлуцес е ставен како трет, наместо прв – како што е во македонскиот и албанскиот наслов и како што е во книгата.

³² Инаку, за азбуката, јазикот и правописот на Ѓ. Пулевски да се види: Трајко Стаматоски, *Кон ѣграфскииъ систем на Пулевски*, зб.: *Биѣгорски научно-културни спредби*, I научен собир, Гостивар, 1971, 37–44; Блаже Конески, *Македонскииъ XIX век*, 210–223; Блаже Ристовски, *Кодификацијата на македонскииъ современ јазик низ делошто на Партизанија Зоѣрафски, Ѓорѓија Пулевски, Петар Пойарсов и Крстѣ Мисирков* (со посебен поёглед врз некои специфики на ѣграфијата), зб.: II македонско-северноамериканска славистичка конференција во Охрид, Скопје, 1995 (во печат).

³³ Грађа..., т. III, књ. II (1874–1878), 106: „Речник српско маћедонског, арнаутског и турског језика“.

³⁴ Д-р Блаже Ристовски, *Ѓорѓија М. Пулевски и неѣзовиѣе книшки „Самовила Македонска“ и „Македонска єеснарка“*, 17; и ст и от, *Македонскиоѣ народ и македонскаѧ нација*. Прилози за развитокот на македонската културно-национална мисла, I, „Мисла“, Скопје, 1983, 341.

³⁵ Блаже Конески, *Македонскиоѣ XIX век*, 224–226.

хрватскиот договор од 1850.), туку првпат во еден македонски учебник беше маркирано *македонското* име како *национално* (и на јазикот како *македонски*, а не како „македонско наречие“) и беа претставени контурите на македонската национална идеологија. Тоа јасно го покажува неговиот став дека „и Македонците се народ и местово нивно е Македонија“. Оваа декларација за поимите народ и татковина се повторува со едно (за него како словенофил) важно доуточнување: „Нашето отечество се велит Македонија и мие се именуваме [лавјано-] Македонци“. Во духот на идеологијата што имаше длабоки корени и во Македонија (можеби и не без влијанието на сознанијата на германскиот истражувач Л. Ф. Пасоф) дека и античките Македонци биле Словени, Пулевски гордо истакнува оти „Македонија била пофалена у време цара великог Александра“. Но за него многу е важно што „македонскиот јазик је најсрoden со црковно-славјанските книги и тој је старославјански“, поради што и ние „се именуваме Старославјани, дека книгине црковни Кирил и Методиј кога 'и преводеле од јазикот грчки на славјански, нашле за добро да напишат букви славјански и да преведат книгине богомольни по старославјански јазик и тује во Македонија Старославјаните живувајет“.³⁶

Не беше само рускиот македонолог Бугаринот Петар Драганов што пофално се изразуваше за тријазичникот на Пулевски³⁷. Пројавија интерес и истакнати имиња во славистиката, како Веселовски, Миклопшич, Аксаков и др., а московскиот словенофилски орган на Ив. Аксаков „Русь“, во моментот кога Македонија сè повеќе стануваше предмет на славистиката и меѓународен интерес во политиката, напиша: „Речникот на г. Пулевски е од голем интерес за запознавањето на македонското население, кое Србите толку настојчиво го приклучуваат кон српското племе. Воопшто, – вели „Русь“ – треба да забележиме дека Македонија за славистите претставува – ако можеме така да се изразиме – непозната почва што ги чека своите истражувачи“.³⁸

Како што кажува самиот автор во поговорот на тријазичникот, тој во некој јавен оглас ветил дека тута ќе биде напечен и еден дел што ќе претставува „букавар, који је од четири језика – турски, словенски, латински и грчки“, а исто така и дел со „стародревни обичаји и пјесни југословенски“³⁹, но на крајот од книгава се дадени само словен-

³⁶ Борђе М. Пулевски, *Речник од три језика*, 40–42.

³⁷ П. Драгановъ, *Этнографический очеркъ славянской частии Македонии*. Дебряне: Арнаудо-Арбанасы и Албано-Мијаци, „Извѣстія С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительного Общества“, 2, С.-Петербургъ, 1888, 89; и ст. и от, *Македонско-Славянский этнографический Сборникъ*, Вып. I, С.-Петербургъ, 1894, 231.

³⁸ К.у з ман Шапкарев, *Народни ѹбиси и сїпарини*, „Марица“, V, 378, Пловдивъ, 16. IV 1882, 2.

³⁹ Борђе М. Пулевски, цит. дело [V].

ската, грчката и латинската азбука (без турската, веројатно поради сложениот проблем на арапското писмо). Тоа го направил затоа што, вели, „уписници малу се собраје“, па одново ветува оти обичаите и песните ги задржува за третата книга за која и повикува „свакога, брата родољубителја и спомоштествоватеља да помогне и за трећу книгу да ја наштампаме“⁴⁰.

3.

Реализирајќи го упорно својот најавен издавачки план, на 25 мај 1875 год., во врска со „поканата од господинот министер за просвета и црковни работи уште од почетокот на оваа година, упатена до Српското учено друштво, заради раширување на српските книжевности“, Пулевски го предложил во Министерството ракописот на својата веќе подготвена „Речница“ (Граматика?) „за оценување“⁴¹, но надлежните само запишале дека придржното писмо на Пулевски треба да се додаде кон актот со поранешното негативно мислење на Новаковиќ. Ракописот на „Речницата“ му бил вратен на авторот⁴².

Но тоа е времето на востанието во Босна и Херцеговина, а веднаш потоа и Априлското во Бугарија и Разловечкото во Македонија. За да ја заземе Босна, Србија ѝ објави неуспешна војна на Турција, а сепак се заврши со Цариградската конференција, на која меѓу другото беше решено да се образува една (дуалистичка) држава под името „Бугарија“ со две посебни области (Бугарија и Македонија) што ќе претставува базичен меѓународен акт и во наредните ослободителни потфати на Македонците. Сосем природно дојде и големата Руско-турска војна (1877–1878), кога и Србија ја продолжи привремено запрената Српско-турска војна, во која како доброволец се вклучи и нашиот Ѓорѓија Пулевски⁴³.

Врховната команда на Руската армија се ангажира од револуционизираните емигранти Македонци во Србија и во Романија да формира четири доброволечки чети со војводите Иљо Марков, Димитрија Трифонов, Ѓорѓија Пулевски и Ѓорѓи Огненов со помошникот Иванчо Робе⁴⁴. Тие станаа постојана авангарда при тешкиот руски воен поход

⁴⁰ На истото место.

⁴¹ АС, МПс-П, ф. VIII, ред 80, 1876; Д-р Блаје Ристовски, *Ѓорѓија М. Пулевски и нејдовише книшки...*, 18; Граѓа..., 160–161.

⁴² АС, МПс-П, ф. VIII, ред 80, 1876: актот бр. 2503 го носи запишан во архивата датумот 25. V 1876 год., па не е јасно уште дали „Речницата“ Пулевски ја предложил на 25 мај 1875, како што напишал самиот автор со своја рака, или пак на 25 мај 1876 год., како што завел надлежниот чиновник при приемот.

⁴³ Д-р Блаје Ристовски, *Поршреши и йроцеси..., Поршреши од македонска литејација и национална историја*, I, 281–287.

⁴⁴ На истото место, 259–261.

низ Бугарија. А бидејќи беше ветено и ослободување на Македонија, заради што била веќе подготвена и специјална прокламација⁴⁵, македонските единици навлегоа сè до Пијанец и, спојувајќи се со перманентните востанички сили на Д. Попгеоргиев-Беровски, беше создадена слободна територија со воспоставена македонска народна власт⁴⁶.

Македонските чети во оваа војна покажаа беспримерна храброст и борбена умешност, заради што и војводата Пулевски добива високи воени признанија од Руската команда⁴⁷ и сабја од рускиот цар што тој со гордост ја носи не само до крајот на војната, туку и во подоцнешното Македонско кресненско востание, како и по улиците на Софија⁴⁸. Но доаѓа Одринското примирје и Санстефанскиот (премиринарен) руско-турски мировен договор. Одново, врз основа на диенцезата на Бугарската егзархија и актот на Цариградската конференција, беше замислена опширната држава „Бугарија“. Тоа предизвика бурна реакција кај Србија и Грција, но и кај европските големи сили, па дојде до Берлинскиот конгрес (1878), до ревизија на санстефанските визии и враќање на Македонија во границите на Турција – со магливи, неконкретизирани ветувања за автономија и реформи и во Македонија. А македонските борци се надеваа дека со рускиот потпис под санстефанските параграфи и Македонија ќе се ослободи од турското ропство и, во согласност со решенијата на Цариградската конференција, ќе се образува една дуалистичка монархија – по углед на наскоро тогаш конституираната Австро-Унгарија⁴⁹.

Македонските доброволечки чети останаа мобилни во штотуку ослободеното Кнежевство Бугарија – во очекување Турција да ги исполни преземените берлински обврски. Кога стана јасно дека султанот нема

⁴⁵ Христо Христов, *Освобождението на България и толийската на западните държави 1876–1878*, БАН, София, 1968, 182: Прокламацијата „До населението во Западна Румелија“ била напечатена во Одеса, а М. А. Хитрово бил определен веќе за губернатор на Македонија; И. Г. Сенкович, *Документи од историјата на Македонија во архива на М. А. Хитрово*, „Гласник на ИНИ“, X, 1, 1966, 179.

⁴⁶ Јубен Лапе, *Разловечкото востание од 1876 година и личноста на неговиот организатор Димитар Пой Георгиев Беровски*, ИНИ, Скопје, 1976, 71–73; Д-р Блаје Ристовски, *Портиреши и процеси...*, Процеси од македонската либерална и национална историја, III, 60–63.

⁴⁷ Д-р Блаје Ристовски, *Портиреши и процеси...*, Процеси од македонската либерална и национална историја, I, 259–268.

⁴⁸ Дури и единствената фотографија со која денеска располагаме ја посведочува гордоста на Пулевски за добиената руска сабја.

⁴⁹ П. Делирадеев (Дялошо на Яне Сандански, „Възпоменайелен лист по случај 30 годишнината от неговото убиство“, София, 22. IV 1945, 3) пишува дека руската дипломатија со војната од 1877–1878 година „се мачела“ да го реши и македонското прашање „преку создавањето на Санстефанска Бугарија – една малечка федерација од провинциите Мизија, Тракија и Македонија, меѓутоа, обидот ѝ пропадна во Берлин“.

сериозна намера да ги почитува тие обврски, кон крајот на 1878 год. Македонците одново го кренеа знамето на новото Кресненско востание, насочено и против Берлинскиот договор, со јасно барање за создавање македонска држава. Ѓорѓија Пулевски одново ја опаша сабјата и како војвода првин на III и потоа на V чета и член на Воениот совет на Востанието остана последен на бојното поле – сè до мај 1879 година.⁵⁰

4.

Разочаран од политиката на големите сили, но пред сè од односот на новоослободената Бугарија, којашто се појави како главен фактор за злоупотребување, искористување и задушување на Востанието, Пулевски ја продолжи борбата со други средства. Уште додека траеше востаничкиот подем тој ја напечати во Софија, како приватно сепаратно издание, својата прва објавена поетска творба – поемата „Самовила Македонска“⁵¹. Тоа е истовремено и првата македонска револуционерна политичко-патриотска песна со јасна националноослободителна определба во македонската литературна историја. Напишана на еден свесно архаизиран јазик, со стриктни своевидни укажувања како каде да се пее, поемата започнува со стиховите:

*Сверх ѹланиње македонски ежедневна ѹтемнина.
Дал' ѹокрила ѹтемна моѓла ил' ѹтемен облак?
Дал' есїесїво нок' сїворило – ѹтемно да бидей
в Кралевину Македонску од времја оно до века,
тиа в ѹтемнина ѹтоку се слушаи сїрашен викої, ѹљускотии?*
.....
*Оно не је ѹтемна моѓла, ни то ѹтотон, а ни ѹтойови,
ѹоку је ѹтожба самовилска сверх сви ѹланиње.*

Пулевски го дава плачот на Самовилата Македонска што ги повикува сите сестри од македонските планини за да ја чујат несреката на Македонија, зашто:

*Берлински конѓрес ишто наїиса – условија не исїолни,
тиа ѹолоши ни наїрави в Македонија.
Македонски мајки ѹшиштат, а Јевроїу милно молјат:
„О Јевроїо христијанска, дал' не слушаши наши ѹлач?
О Јевроїо, мила мајко, ишто ни осїави ѹод ѹтурски властат?“*

⁵⁰ Д-р Б л а ж е Р и с т о в с к и, *Ѓорѓија М. Пулевски и негови ие книшки „Самовила Македонска“ и „Македонска ѹеснарка“, 20–25.*

⁵¹ На истото место, 25, 39–43 и 67–68.

Но авторот не останува на тажењето и резигнацијата, туку им кажува на сонародниците за славната македонска историја, за Филипа и Александра (што ги сметаше исто така Словени) и за нивните современи потомци. Овој револуционерен романтизам беше и нужен и полезен импулс при формирањето на националната свест и при мобилизацијата во конкретната ослободителна акција. Затоа Пулевски, огорчен од Европа и длабоко навреден и разочаран од соседите, енергично извикнува:

Чујте, жители македонски! Назе ништо не ни чекај: од азијатци – насилије, а в шугина – укорситво.

Туѓа сцена је непријатна, в шуѓина ве најорки гледај И несносни прешебојци свијем ни вељај.

*Дал' сиће чуле, Македонци, сијари људи што говорај: од Македонци юнонаци над них не било – Цар Александер Македонски присто леша пред Христом со Македонци сву вселену ћовладај.
Наши Краљ Филип – Славјанин е, Цар Александер – Славјанкин, наши баби Славјанки ги родиле. Македонци, сејаште се за јунакство македонско, што сироти сијарих вие сега да следуваше!
Не је сијрамоја своје искашти, ни за жал за своје умреј.*

Турски зулум ни превзели над наша честӣ македонска,
Јал' браните си ил' сви до един да изгинеме!
Род браните од Азарјанци! Сви за еден живоӣ да сложим!
Зашто, јунаци македонски, пробудиши се!
Похарно је да изгинеме в наша мила шайковина,
оӣколи оваке да гледаме свјако злосиорсӣво.

Не случајно токму К. Шапкарев во целост ја препечати оваа значајна поема во пловдивскиот весник „Марица“⁵², како што и Пулевски, макар и без означување, вклучи еден значаен дел од неговиот учебник во својот тријазичник⁵³. Тоа беше сведоштво за единството на мислата кај будните Македонци независно каде се наоѓаат. Па и бесарапскиот Бугарин и виден руски славист П. Драганов уште во 1894 год. ја вклучи поемата во својот (за нас многустррано значаен) „Македонско-Славянски Сборникъ“⁵⁴.

⁵² К., *Народни љубчи и сушарини*, „Марица“, V, 377, 13. IV 1882, 4–5 и V, 378, 16. IV 1882, 2.

⁵³ Блаже Конески, *Кон македонскаа юреродба*, 88–90.

⁵⁴ П. Драгановъ, *Македонско-Славянский Сборникъ*, I, 231–234.

Самиот Пулевски беше наполно свесен за значењето и улогата на револуционерната песна во таа атмосфера, па во 1879 год. во Софија ги напечати и двета дела на првата стихозбирка на македонски јазик во нашата литературна историја под недвосмислен именувач „Македонска песнарка“⁵⁵. Како и насловите на поемата и на песните, така и првите три исцело негови стихотворби во првата стихозбирка (отпечатени со полуцрн старословенски шрифт), бијат в очи потенцираните национално интонирани наслови: „Плачење македонско“, „Македонциум ув прилог“ и „Жаљост македонска“. Додека првите две песни се со еден специфично негов изразен стил, сличен на Прличевиот од еден период, третата патриотска песна е напишана наполно во духот на нашата народна песна, заради што е и прифатена од народот до наши денови. Песната „Жаљост македонска“ во целост гласи:

*Не жали, Стапано мори, не ѹлачи,
не рони ѹије с'лзи крбави,
не рони ѹије с'лзи крбави
ио ѹије, леле, бели образи,
не расийувај си лицето.
– Како да, лудо море, не жалам:
зативчера стапари щайка јукојах,
зативчера стапари щайка јукојах –
денеска мила мајка ми умре,
дненеска мила мајка ми умре,
а вчера, леле, книга ми дојде,
а вчера, леле, книга ми дојде:
во балкан мили браћи ми загинал!
Осстанав, леле, сираќ сиројта,
без щайка, море лудо, без мајка,
без щайка, лудо море, без мајка,
осстанав, леле, џурска робиња.*

Дури и ако песната претставува адаптација од постара народна песна, треба да се признае дека таа е успешно актуализирана. Слични потфати Пулевски има правено и во другите навистина народни умотворби што ги објавува во продолжение. Но сите тие носат и една специфична графика за укажување на мелодиската линија при вокалното исполнување: со своевидно повторување на вокалите (наместо со нотација) авторот сака да укаже како треба да се пее стихот. Тој исто така изречно наведува со каква инструментална придружба се пеат одделни песни. Се знае дека песните биле мошне популарни и во емиграција.

⁵⁵ Д-р Блаје Ристовски, цит. дело, 25–28 и 47–73.

јата и во Македонија, особено пак во Мијачијата.⁵⁶ Мечтата за „Кралевина Македонија“ со децидната потенцирана национална идеологија ја покривала рапавоста на стиховите и несмасноста на одделни јазични конструкции.

5.

Во моментот кога македонската емиграција во Бугарија ја организира Македонската лига, а на Гремен-Теке е конституирано Народното собрание на Македонија и е формирана Привремената влада на Македонија (1880),⁵⁷ Ѓорѓија Пулевски во Софија, со финансиската поддршка од своите земјаци, го објави првиот дел од својот граматички текст под необичниот наслов „Славянско-насельенички-македонска СЛОГНИЦА РЕЧОВСКА“⁵⁸ што всушност претставува прва објавена македонска граматика во историјата на македонскиот писмен јазик. Учебникот е наменет за III одделение на основните училишта и е напишан, како што вели самиот, на „славянско-македонски јазикъ“.

Колку и да беше филолошки нестручно составен овој прирачник, во Софија беше пречекан како несакан гостин. Ако некако и можеше да се толерираат песнارките и поемата, сепак, обидот за граматичко нормирање на македонскиот јазик веќе не можеше да се поднесува ни како намера. Затоа Пулевски долго шета безработен по софиските улици, без елементарна егзистенција, но упорно собирајќи народни умотворби и разни старини од преселниците и бегалците од Македонија. Кузман Шапкарев сведочи дека Ѓорѓија (само до 1882 год.) имал собрано богати и драгоценни материјали, но никако не можел да најде издавач. А кога се осмелил да побара државна служба, му поставиле услов да ја фрли народната мијачка облека, па гордиот Мијак реско им отсекол: „Ако вие сакате да си го фрлам народното облекло, со коешто сум пораснал и толку време сум работел за својот народ, тогаш јас не ви ја сакам ни

⁵⁶ К., *Народни љубини и старини*, „Марица“, V, 377, 13. IV 1882, 5 и V, 378, 16. IV 1882, 2; П. Драгановъ, *Этнографический очеркъ славянской частии Македонии...*, 89; историот, *Македонско-Славянский Сборникъ*, I, 231.

⁵⁷ Славко Димевски, Владо Поповски, Светомир Шкариќ и Михаило Апостолски, *Македонската лиѓа и Уставот за државно уредување на Македонија од 1880*, „Мисла“, Скопје, 1985; Д-р Блаје Ристовски, *Поришти и процеси...*, Процеси од македонската личностурна и национална историја, III, 71–91.

⁵⁸ Б. К., *Граматика на Ѓ. Пулевски „Македонски јазик“*, IV, 2, Скопје, 1953, 45–47; Х. П., *За Граматиката на Пулевски „Македонски јазик“*, IV, 8, 1953, 188–189; Трајко Стаматоски, *Македонистички Ѓорѓи Пулевски, автограф на прва книга на македонскиот јазик, „Нова Македонија“*, XI, 3432, Скопје, 4. XII 1955, 5; историот, *Борба за македонски личностурен јазик, „Мисла“*, Скопје, 1986, 83–93; Ѓорѓија М. Пулевски, *Одбрана на македонскиот јазик*. Избор, редакција, предговор и забелешки д-р Блаје Ристовски, „Македонска книга“, Скопје, 1974, 155–181.

службата ни платата“ – и им ја треснал зад себе вратата на канцеларијата.⁵⁹

Новопronајдената документација покажува дека повеќе од три години Пулевски моли за помош или пензија⁶⁰, каква што им била давана на сите далеку понезначајни учесници во ослободувањето на Бугарија. Но надлежните власти наместо пензија – му нудат нивје на старости да ги обработува во Ореховско или Ломско⁶¹ – само и само да не биде во престолината, да не се занимава со македонските работи и да не биде со своите земјаци. И кога најпосле во 1883 год. добива скромна боречка пензија за учеството во Руско-турската војна и ослободувањето на Бугарија⁶², Пулевски исцело веќе му се посветува на македонското културно-национално и ослободително дело.

Неговиот помлад и учен соплеменик, познаник и верен следбеник Димитрија Чуповски (во чија библиотека беше зачувана и „Слогницата речовска“ на Пулевски, добиена веројатно при заедничкиот престој во Софија во почетокот на 90-тите години), со питет сведочи (објавувајќи ја и неговата фотографија) дека во 1888 година била основана „Славјаномакедонска книжевна дружина од емигранти Македонци во Софија, под претседателство на Ѓорѓија Пулевски, којашто имаше цел да ја прероди народната македонска литература“, но која „бугарската влада ја растури и мнозина нејзини членови ги истера од територијата на Кнежевството“⁶³. Само по две години беше формирана новата *Млада македонска книжовна дружина* во Софија што со својот најавен *сейаратизам* го навлече најжестокиот револт на Стамболовата власт.⁶⁴

6.

Ѓорѓија Пулевски имал подготвено повеќе разни ракописни книги што му останаа необјавени. Засега, меѓутоа, ни се познати само два од овие негови ракописи што се чуваат во Софија: „Славянско-македонска општа историја“⁶⁵ (од 1668 ракописни страници) и „Язич-

⁵⁹ К., *Народни юБсни и сїшарини*, „Марица“, V, 377, 13. IV 1882, 4.

⁶⁰ Централен държавен исторически архив, София, ф. 708, оп. 1, арх. ед. 397, л. 5–6 и об.; Д-р Б л а ж е Р и с т о в с к и, *Порїтрети и процеси...*, I, 271–274.

⁶¹ На истото место, 274–280.

⁶² На истото место, 278–279.

⁶³ У п р а в д а, Кемъ била Болгария доля Македонија, „Македонскій голосъ (Македонски глас)“, V, 5, С.-Петербургъ, 5. IX 1913, 77.

⁶⁴ Д-р Б л а ж е Р и с т о в с к и, *Македонскиот народ и македонската нација*, I, 469–602; и с т и о т, *Македонски лейтмотив. Раскрайки на литературни и национални теми. Приложи за развитокот на македонската културно-национална мисла*, I, „Македонска книга“, Скопје, 1993, 42–122.

⁶⁵ Български исторически архив, София, № 32/1958; Г о р ъ и ја М. П у л е в с к и, цит. дело, 29–31 и 215–257.

ница“ (од над 470 препишани ракописни страници)⁶⁶. Завршени во последните години од животот на авторот, тие се всушност и најзначајните негови дела, напишани на најчист македонски јазик.

По сè изгледа, Историјата на Пулевски е започната уште при неговиот престој во Белград, а е завршена и препишана за печат по 1892 година⁶⁷, коашто последна се спомнува во предговорниот текст на авторот. Скоро три децении тој стрпливо собира материјали, ги проучува достапните извори и литература, цитира педесетина автори и дела и ја изградува првата напишана историја на македонскиот народ „по славянски-македонско нареченије“.

Констатирајќи дека тубите историчари не ја прикажале вистинската историја на Македонија и дека е неопходно самите Македонци да го сторат тоа, Ѓорѓија Пулевски со многу напори и со патриотски жар ја претресува целата балканска и словенска историја и ги бара нишките на македонскиот развиток. Се разбира, како што правеа и другите историчари од неговиот калибар, летописот го почнува „од деда Мосоха, шестиот син Јафетов“ и стигнува сè до времето од пред крајот на неговиот живот. За него било многу битно да покаже дека Македонците „уште од неизвесно време си имале сопствено државно управление и свои владетели“, дека таа историја фаќа корени уште од „сто и триесет и една година по потопот вселенски“, дека „си стојале под управление од свои владетели даже до 900 години пред Христо“, дека во „Тројанскиот бој“ тие „и царот Пилимона си го загубиле“, но дека оттука наваму, вели, „токо речи најверни доказателства находиме за от маќедонските цареви“⁶⁸.

За него Македонците „се староместни полостровски жители и гостопријемци и болгарски, и српски и грчки и од други народности“, но дека „от славјанскиот род најнапред придошли Болгари, а по Болгари околу 200 години придошли и Срби“. Кога од 1396 год. „пропаднало бугарското царство, тики и Маќедонци и Срби потпаднале под турско вла-

⁶⁶ Централен државен исторически архив, София, ф. 771, оп. 1, арх. ед. 330. Тоа е препис направен од еден студент за проф. Мирчев. Копијата од овој препис сега е во обработка и подготовкa за објавување, како и Историјата.

⁶⁷ Никола Киров Мајски, *Светлосенки. Сборка од незабравими образи и събития*. Част трета, София, 1958, 89–90 – ракопис во Архивот на Македонија во Скопје, к. 2. Тој навод на 1865 година Мајски го дава за ракописот „Язичница“ што го имал в раце заедно со Историјата, но ако се земат предвид барањата на Пулевски од 1880 година да му се вратат украдените ракописи во Србија (АС, МУД, П ф. XI, 214, 1880) и самата содржина на ракописот „Славянско-македонска општа историја“, треба да се допушти дека и давава ракописа се започнати уште во Србија. Особено ако се има предвид дека Пулевски уште во 1880 год. ја издаде својата „Слогница речовска“ (прв дел) во Софија, иако нејзиниот текст доста се разликува од текстот на неговата обемна „Язичница“. По сè изгледа Ѓорѓија Пулевски долго работел врз овие два ракописа, веројатно до 2–3 години пред смртта.

⁶⁸ Ѓорѓија М. Пулевски, цит. дело, 215–217.

дичество, а Бугари се разбегале“, па „даже до сега Турци владеат над Македонија“⁶⁹.

Она што беше важно за Раиќа и за Паисија, не е помалку важно и за нашиот Раковски: старата слава требаше да блешти со легии од кралеви и цареви – свои и туѓи. Се разбира, најопширно и со многу детали е проследена историјата на античката македонска држава, зашто тоа беше темелот на цела една идеологија што дури и денеска многустрено оживува. Затоа Пулевски уште во својот предговор се труди педантно да пресмета „којку цареви имале Македонци своји и којку туѓи цареви“, па наведува:

„1-во. За от сто и тридесет и една година по потопот вселенски, тики до деветстотини години пред Христа не је точно известно бројот на царевите им македонски, заре пред стојаште временско растојание не ми било возможно надлежните сказанија да ги изнајдам и сам да ги прогледам, та да ги забележим. Токо, заради пред речени сказанија оставам белешки во подолниве редови за други последователи нека ги искажет којку цареви биле.

2-ро. А от деветстотини години пред Христа даже до 148 години пред Христа Македонци имале 82 цара од својнародни владетели.

3-ќо. А от 148 год. пред Христа даже до 395-та год. по Христа над Македонци им царувале 34 цареви римски.

4-то. А от 395-та год. до 1360-та по Христа над Македонци им царувале 70 цареви византиски и еден крал болгарски и два цара српски.

5-то. А от 1361-ва до 1892-ра год. над Македонци им царувале 29 цареви Турци.“⁷⁰

Меѓутоа, посебна вредност имаат поглавјата што се однесуваат за времето што го опишува како сведок или учесник.

Иако главно коректно ги интерпретира старите извори, тој не испушта да направи „Исправка“ како одговор на тие историчари, но и како разјаснување на самата Историја:

„1-во. Горе забележени историци – пишува Пулевски – или одоко (по тамин) или не знојале географија, или само пристрастно писале, тики наместо историја казале логарија. А секој читател, биди какво битие, като читат сакат да знојет какво је битијето от историјата и љубовпитен је да разберет зашто и коде је логаријата.

2-ро. По историското казување, уште пооднапред казахме оту на двапоти дошле Болгари во оваја страна, а првијот пот нашите стапинци ги исподиле назад во стапината им. А по историското казување казахме и за повторнијот пот оту еден дел Болгари дошол во Беса-

⁶⁹ На истото место, 217–218.

⁷⁰ На истото место, 218.

рабија со Аспаруха или од нужда или пресилени. А по историското ка-захме оту Полострв Балкански п'лно бил населен, ка и сега: кон север и кон северски исток до Дунав, а кон исток до Црно Море со Славјани, а Елини – Спарта и Атина, а Траки во Музикија населени биле, ка што казале историци и историји. А во горе речен ХХI-ви § речени историци сијов Полостров Балкански го претставиле само за грчки и за болгарски народност да бил населен, а за славјански народност нигде не спомнале и восточните цареви не ги казале Маќедонски Славјани, току Грци и грчки цареви ги казале.

А по историското и историчко казување, уште пооднапред ка-захме, оту Босфор и Пелагонија, и Дарданија, и Долна и Горна Маќе-донија, и Мизија, и Тракија, и Долна Мизија, и Провадија, и Стредец, и Краина, и Расија, и Дукаѓин, и Јепир, и Тесалија, и Шумадија, и Мачва и Доспadiја уште на 1400 години пред Христа со Славјани биле населени.

Ено – вели Пулевски – горе речени историски логарији ни дава-јет повод, тики и за болгарската историја со сите доказателства, а и за от други народности живушчих во Полостров Балкански историјите им да ги кажеме за секој народност, за секој народ когашен је во оваа страна, нека си ги знојат.⁷¹

Во својата Историја Пулевски ја прави и првата периодизација на македонскиот развиток, давајќи ја паралелно и историјата на соседните народи за да се разберат историските процеси во Македонија, но навлегува и во прашања од секојдневјето, во обичаите и битот на нашите луѓе од разните краишта, па дава дури и граматички преглед на македонскиот јазик и ветува преглед и на македонската литература. Тој и под-бивно критикува одделни недостатоци кај нашиот свет, посебно на-фрлајќи се против „маќедонските граѓани“ што „сине се возвишиавајет за благородници маќедонски, а уште не се сеќавајет оту се маши за сите лошотији што се наносат на христијанско на население маќедонско“⁷². Залагајќи се за едно национално обединување, потпирајќи се пред сè врз селанството и еснафството во Македонија, Пулевски пишува дека „лошотијите граѓанско-маќедонски се затова оту не се сообразувајет со славјанскине племиња, затова имајет лошо име. А пред последно име, като не је за кажување во книгава, току маќедонски граѓани нека се по-трудат да си поправат името си, заре – предупредува тој – први последо-ватели ќе го кажет.“⁷³

Горѓија Пулевски посебно внимание им посветува на Мијаците, при што прави и опсервации што се интересни од повеќе аспекти:

⁷¹ На истото место, 236–237.

⁷² На истото место, 253.

⁷³ На истото место.

„Мијаци – вели тој – за наука способни људи се, ама като не се образувани уште мали по мајкинија им јазик, затова останувајт сосем прости во животот си.

а) Като одрастат мошне внимательни се и љубовпитливи за како недоветни да слушајт биди какво пред или после кажување учевно.

б) Вистина, внимательни се за разбирање Мијаци, ама от простота никого не признавајт за учитель ќи им је или ќи им бил, токо со простото си гордејење дејствувајт као мошне знојни простаци.

в) А Мијаци во све турско царување не им је запрено учењето за учење по мајкинија им јазик, ама заради немање учители се учили само во црковни книги, тики затова не се книжевни.“⁷⁴

Затоа тој им упатува остри прекори и им дава посовремени просветителски совети на своите соплеменици:

„г) А Мијаци нека не се надувајт како черево на жар со простота си, токо даже ги меткајт децана со црковни книги, токо со долу речениве книги нека ги учат децата си во домашните им училишта:

1-ва. Славјанска и граѓанска букварки и аз-буки пишење;

2-ро. Верски молитви колку за себе да знајат и Символ;

3-ќо. Стречовница (диктовка) да знојат;

4-та. Јазичница (граматика) да изучат;

5-та. Слогница (аритметика) да изучат;

6-та. Растенијица (ботаника);

7-ма. Летопис (народна историја);

8-ма. Животињица (зоологија);

9-та. Писмовница и писмени соображенији;

10-та. и Земји-описание полостровско.

А гатанки и пословици и песни и приказни – излишни се за во домашни училишта предавање, заре повеќе ги меткајт учениците.“⁷⁵

7.

Овие задоцнети просветителски идеи на Пулевски сепак ги одразуваат барањата на македонските низини и степенот на македонскиот развиток. Отфрлајќи ги народните умотворби од програмата на училиштата, тој не престанувајќи да ги собира и самиот да ги објавува. Нивното значење наполно го согледуваше, но само како показ на народната култура и како поттик за будење на народниот дух и за активирање во ослободителното движење. Затоа и сосем е разбираливо зошто Пулевски двета речника и граматиката ги сметаше како учебници и ги издаваше под реден број, додека ги исклучи од таа нумерација пое-

⁷⁴ На истото место, 252.

⁷⁵ На истото место, 252–253.

мата „Самовила Македонска“ и двата дела на „Македонска песнарка“. Последните беа наменети само за возрасните и за светската јавност. Историјата, меѓутоа, не стигна да ја вклучи во својот учебничарски систем.

Г. М. Пулевски си имаше свое разбирање и на историјата и на етногенезата на Словените и посебно на Македонците. Природно, од таквото сфаќање произлегува и неговото разбирање на македонскиот јазик. Тоа беше сè во рамките на тогашната идеологија на т.н. „македонисти“, кои сè просудуваа низ спектарот на континуитетот на античките Македонци како Словени. Затоа тој уште во предговорот кон Историјата вели: „А славјанско-маќедонско нареченије, ако је отфрлено уште от краља Филипа II-ри, ами пак је основано за општ славјански јазик. Тики, за да се уверет љубовпитствујущи читатели, нека видет во пети дел, книга XI-та, а во глава IV-та и во V-та дејствително се вообразени сви јазични содржини.“⁷⁶ Во согласност со тоа, Пулевски и сега (како и во 1875) ја нагласува потребата за обединување на силите во изградбата на единствен литературен стандард, сега со тенденција за опфаќање и на поширокиот словенски Балкан: „А стари правословци рекле оту за сојединување еден народен јазик сите јазични разлики се соберувајат, тики еднаков словесност се сурдуват за сви сојеви да го разбирајат. А за како што рекле стари правословци, и историјава је написана за општ славјански јазичен основ, а исказана от помножествен еднаков словесност по славјанско-полостровско нареченије без порока и разлика за да ја разбирајет сви полостровски Славјани.“⁷⁷

Посебно внимание заслужува неговата ракописна „Јазичница“ што ја имаме само во тут претпис, бидејќи, според тврдењето на работниците во Бугарскиот историски архив во Софија, оригиналниот примерок „исчезнал“ од депоата. Поради оштетеноста, првата и последните страници не биле препишани, па не знаеме точно ни каков бил полниот наслов ни што е кажано во авторовиот уведен дел⁷⁸.

„Јазичницата“ всушност и не е некаков чисто граматички текст, туку просто книга за македонскиот јазик, со многу белези на своевиден штолковен речник, со паралели и со другите словенски и балкански јазици. Како и Григор Прличев пред тоа⁷⁹, и Пулевски литературниот

⁷⁶ На истото место, 219.

⁷⁷ На истото место, 219–220.

⁷⁸ Во 1962 год. тогашниот раководител на Ракописниот оддел на Народната библиотека „Кирил и Методиј“ во Софија д-р М. Стојанов ни допушти да го разгледаме ракописот на Историјата, но за „Јазичницата“ изречно ни рече: „Неа нема да Ви ја дадам ни да ја видите, зашто ќе ја искористите против нас. Особено предговорот!“

⁷⁹ Григор С. Прличев, *Країка словенска ѡрамаїшка*. Приредиле Наум Целакоски [и] Димитар Смилески, Битола, 1992; Григор Прличев, *Країка славянска ѡрамаїшка. Країка словенска ѡрамаїшка*. Приредиле: Димитар Пандев и Драги Стефан

израз значително го архаизира, конструира извесен деклинациски систем, употребува некои падежни форми што не му се својствени на народниот говор и создава специфична граматичка терминологија, со богатство на неологизми и мошне интересни калкирања.

Во споредба со објавениот прв дел од „Слогница речовска“ се констатира дека се работи за посебни книги, иако со извесни меѓусебни сличности. Графијата е речиси истата. Употребува 36 букви, но некои само за пренесување на странски зборови. Карактеристично е што во печатената „Слогница речовска“ Пулевски го пишува крајниот -ъ кај затворените слогови, додека во „Јазичницата“ во таква функција веќе го нема. Исто така е важно што авторот во ракописот, барем според преписот, употребува акцентирање на зборовите, а посебно внимание им посветува на меките консонанти во македонскиот јазик, обележувајќи ги (со помошта на мекиот знак ь) со двојни букви што ги третира како една: къ, Ѳъ, лъ, нъ. Сосем нормално, како специфика на македонскиот јазик, авторот посебно ја потенцира употребата на тројниот член, иако неретко ги смешува граматичките категории. Значи, „Јазичницата“ е дело што допрва ќе го привлекува вниманието на истражувачите не само во рамките на интересот за делото на Ѓорѓија Пулевски, туку и за проучувањето на развојните тенденции на писменоста во нашиот XIX век воопшто.

Не ни е познато дали не се останати можеби и други ракописи од Ѓорѓија Пулевски, но тој најави уште неколку свои дела: „Родословница“, „Народна песнословница (Металогија)“, „Смисленица (Логика)“, „Буквар од четири јазика“ и „Обичаи и песни југославенски“. А Никола Чуповски (братот на Димитрија Чуповски) во својата незавршена автобиографија (1925), пишувајќи за Мијаците и за нивните преселби низ Македонија, наведува (како од најавторитетен извор): „Според книгата на Георги Пулевски, родум од Галичник, [Мијаците] биле гвадејци на А. Македонски“⁸⁰, а на друго место, кога пишува за соседното племе „Брсјаци (Брзаци)“, Никола се аргументира: „Според книгата на покојниот Георги Пулевски, родум од селото [Галичник], ‘велат дека Брзацит биле брзата армија на Александра Македонски“⁸¹. Автобиографот не кажува од која книга на Пулевски ги користел овие цитати, но токму тие најилустративно покажуваат какво влијание и каков авторитетен извор за знаења биле тие книги во процесот на формира-

нија, Охрид, 1994. Оваа граматика е составена во Цариград во 1868 година, а на тој јазик десет години подоцна (1878) Приличев ја напишуваша и песната „Рабовъ Освободителю!“.

⁸⁰ Д-р Блаје Ристовски, Димитрија Чуповски (1878–1940) и Македонското научно-литературно друштво во Пејројград. Прилози кон проучувањето на македонско-рускиот врски и развитокот на македонската национална мисла, I, „Култура“, Скопје, 1978, 54.

⁸¹ На истото место, 57.

њето на историската и на национално-политичката свест, на претставите на Македонците за своето потекло и културниот развиток низ вековите. Не случајно и високо просветениот Димитрија Чуповски цел живот на синџирчето на својот часовник си ја носи парата со ликот на Александар Македонски⁸², а како симбол-амблем на македонското знаме го употреби еднорогиот коњ на Александра Букефал⁸³.

*

Тоа е автодидактот Ѓорѓија М. Пулевски, човекот што несомнено повеќе сакаше отколку што можеше, но кој оставил дела со особена историска вредност во областа на македонската лексикографија, филологија, историографија, литература, фолклористика, просвета и посебно во револуционерното националноослободително дело, поставувајќи демаркациона линија помеѓу две судбоносни епохи од македонскиот развиток: Пулевски прв писмено ги дефинира националните задачи на Македонците како посебен ентитет, засновани врз културно-историското минато, потребите на современоста и очекувањата во иднината, па го заврши периодот на културно-просветното раздвижување и го започна национално-револуционерниот. Тој прв појасно согледа дека само преку неопходната национална просвета и воспитание, но и со паралелна оружена револуционерна борба може да се извојува полната национална и политичка слобода на македонскиот народ. Како „само разбуден самоук, човек од народот, што не одбираше многу од граматички правила и интерпункција, макар и да говореше за тие работи“, тој навистина стана „понепосреден изразител на мислите и стремежите на народните низини, одошто некои тогашни наши интелектуалици што во помала или поголема мера сепак потпаѓале под туѓо влијание“⁸⁴. Тоа беше и единствениот излезен пат што го прифатија Делчев, Мисирков, Чуповски, Рацин и Ченто.

⁸² На истото место, II, 293–294.

⁸³ На истото место, 285–296.

⁸⁴ Блајзе Конески, *Кон македонската преродба*, 97.